

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ бр. 1 - МЗ/2
тел. 070 218 422; 034 611-155

E-mail: kotev@t.mk

www.revizijakotev.com



ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

за 2021 година

Гевгелија, март 2022



ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Согласно член 35 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 158/2010 Службен весник на РСМ бр. 122/21) **Трговец поединец за ревизија КОТЕВ Ристо Костадин Котев од Гевгелија** го објавува овој извештај за транспарентност за 2021 година.

Извештајот ги содржи информациите во врска со:

- правната структура и сопственоста
- професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата
- управувачката структура
- внатрешниот систем на контрола на квалитет
- извршена последна контрола на квалитет
- субјекти кај кои е извршена ревизија во текот на годината
- независноста во работењето
- политика која се следи за континуирано професионално усовршување
- финансиските информации за приходите
- утврдување хонорарот на овластениот ревизор

1. Опис на правната структура и сопственоста

Овој извештај се однесува за работењето на **Трговец поединец за ревизија КОТЕВ Ристо Костадин Котев – Гевгелија**, скратен назив ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија.

Правната форма на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е **Трговец поединец**.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е основано во **Република Северна Македонија**, со седиште во **Гевгелија** на ул. „**Гевгелиски партизански одред**“ број 1-МЗ/2.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е основано на ден **07.02.2014 година**.

Во регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, кој се води при Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија, ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е заведен под регистарски број **ТП 015**.



ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија работи врз основа на **Лиценца за работа со регистарски број 10** издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија **на ден 26.03.2014 година**.

Персоналот на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија на денот кога завршува периодот за кој се известува, како и на денот на изготвувањето на овој извештај, се состои од **двајца редовно вработени со полно работно време** и тоа еден овластен ревизор и еден асистент во ревизија. Во текот на 2021 година за дел од ангажманите како ПККА беше договорно ангажирано едно надворешно лице, овластен ревизор.

Сопственик на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е **м-р Ристо Котев – овластен ревизор** со Уверение за овластен ревизор број 07-5463/1 р.бр. 16 од 24.06.2002 година и **Лиценца за работа со регистарски број 75** издадена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија на ден 29.04.2013 година.

Приоритетна дејност/главна приходна шифра на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е **69.20 – сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување**. Воедно како друга дејност е запишана **74.90 – останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место**.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија **не е основач на други подружници ниту на Друштва** во Република Македонија ниту во странство.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија согласно член 25 став 2 точка 3 алинеа 3 од Законот за ревизија има годишно осигурување од одговорност од штета предизвикана на трети лица при вршење на професионална дејност – работи на ревизија на сума за **покривање на штетен настан од 120.000 евра**, односно 7.440.000 денари. Осигурувањето е врз основа на **полиса број 130130010835** издадена од АД Осигурителна полиса Скопје, со важност за периодот од 01.01.2022 година до 01.01.2023 година.

2. Опис на професионалната мрежа и правните структурни аранжмани во мрежата

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија делува на територијата на Република Северна Македонија и **не е дел од ниту една професионална мрежа**, било локална, регионална или глобална.



3. Опис на управувачката структура

Управувањето во ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија е *едностепено* и со него во својство на овластено лице *управува основачот Котев Ристо – овластен ревизор*.

4. Опис на внатрешниот систем на контрола на квалитет и изјава за функционирањето на овој систем

Политиките и постапките за контрола на квалитетот во ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија се спроведуваат согласно Меѓународниот стандард за ревизија 220-Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи. ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија воспоставува систем на контрола на квалитет кој обезбедува разумна сигурност дека ТП за ревизија КОТЕВ и персоналот при ревизиите, проверките на финансиските извештаи и други ангажмани на уверување, работат согласно МСКК1 и дека извештаите за ангажманите на ТП за ревизија КОТЕВ се соодветни на околностите.

ТП за ревизија КОТЕВ ги воспоставува основните принципи за професионална етика кои во себе вклучуваат интегритет, професионална компетентност и должно внимание, објективност, доверливост и професионално однесување.

Овластениот ревизор – сопственик и овластено лице на ТП за ревизија КОТЕВ ја извршува функцијата на Проверувач на контролата на квалитет во однос на останатиот персонал. Во случај на ангажман на повеќе овластени ревизори еден од овластените ревизори ја извршува функцијата на проверка на контролата на квалитетот на ангажманите кај кои другиот овластен ревизор е тим-лидер на ангажманот. Оваа функција може да се довери и на друг професионалец, надворешно лице овластен ревизор, особено за ангажманите кај клиенти од јавен интерес.

Овластеното лице, во својство на менаџер, одлучува за сите клучни прашања во однос на професионалната пракса. *Овластеното лице м-р Ристо Котев ја прифаќа одговорноста* за водење и промовирање на култура на уверување во квалитет во рамките на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија, како и за обезбедување и одржување практични алатки и напатствија заради одржување на квалитетот на ангажманите.



Основните принципи за професионална етика вклучуваат **интегритет, објективност, професионална компетентност и должно внимание, доверливост и професионално однесување**. Персоналот на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија треба да биде лојален на наведените принципи и професионални барања. За зачувување на независноста и придржување кон основните принципи за професионална етика, по потреба, персоналот на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија ќе преземе какви било разумни активности кои се потребни и можни за да елиминира каква било закана за независноста или да ја намали до прифатливо ниво, како и да го елиминира непридржувањето кон погоре наведените основни принципи за професионална етика.

Персоналот на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија потпишува **изјава за доверливост**. Пристапот до податоците е строго контролиран, како до пишаните материјали во хартиена форма кои се чуваат во заштитена просторија, така и кон податоците во електронска форма за кои треба посебна шифра за пристап. Усвоени се посебни процедури за заштита и спасување на податоците во случај на вонредни околности.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија **прави оценка за продолжување на секој ангажман, односно за прифаќање на новите ангажмани**. Дејствијата при проценката се насочени кон расположливите податоци за клиентот или потенцијалниот клиент, како и расположливите ресурси на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија. Во постапката за прифаќање клиент, односно продолжување ангажман, се води сметка за независноста, компетентноста и способноста за извршување на ангажманот, како и оценување на интегритетот на клиентот.

ТП за ревизија КОТЕВ ја препознава вредноста и авторитетот на овластеното лице во сите прашања поврзани со човечките ресурси и има донесено сопствена Политика за човечки ресурси. Овластеното лице, како одговорен за **човечките ресурси** има одговорност да:

- Ги одржува политиките за човечки ресурси;
- Идентификување на потребата за ангажирање или вработување нов персонал;
- Идентификување на потребата за промената на политиките како резултат на законите и регулативи за работните односи и за да се остане конкурентен на пазарот;
- Давање совети и консултации за прашања од областа на човечките ресурси;
- Одржување на системи за награди според оценка на успешноста;
- На барање, дава препораки за специфични активности или процедури кои се соодветни на околностите (на пример дисциплина, регрутирање);



- Го составува тимот за ангажманот со назначување на тим-лидер, одговорен на ангажманот, членови на ангажманот и по потреба назначување експерти;
- Планирање на професионален развој во рамките на самото друштво;
- Водење на досиеја на вработените (вклучувајќи ги и годишните изјави за независност, договорот за доверливост и извештаите за континуиран професионален развој);
- Развивање и спроведување на ориентациона обука.

ТП за ревизија KOTEB Гевгелија **не користи софтвер во ревизијата**, но има имплементирано сопствени алатки за ревизија согласно МСР, како и **систем на внатрешната контрола на квалитет**. Кај поединечните ревизорски ангажмани цел на проверката со внатрешната контрола на квалитет се клиентите од јавен интерес, односно финансиските институции, осигурителните компании и акционерските друштва кои котираат на берза. Во текот на 2021 година од страна на проверувач на контрола на квалитет, овластен ревизор како договорно ангажирано надворешно лице, беше извршена контрола на квалитет на 9 избрани поединечни ревизорски ангажмани.

Според политиката на ТП за ревизија KOTEB Гевгелија, документацијата на ангажманот вклучува:

- постапки за прифаќање, односно продолжување, на ангажманот
- документи за постапката на континуитет
- разбирање на субјектот и неговото опкружување
- финансиски извештаи и финансиски анализи
- проценка на ризиците, одредување на материјалноста
- планирање на ревизијата
- документирана проверка на класа на трансакции
- правни прашања
- документи за финализирањето на ревизијата
- класифицирање на екстерните информации
- друга документација согласно природата на ангажманот

Според, политиката на ТП за ревизија KOTEB, **финалното комплетирање на досието на секој ангажман мора да заврши најдоцна 60 дена** по денот на ревизорскиот извештај. При издавањето на два или повеќе извештаи за информации за одредено прашање секој извештај се третира како посебен извештај.



Документација од каков било вид за секој поодделен ангажман **ќе се чува најмалку седум години** сметано од првиот ден на годината која следи по годината во која е даден извештајот за тој ангажман.

ТП за ревизија KOTEB Гевгелија доследно се придржува кон усвоениот Правилник за контрола на квалитет како на ниво на поединечни ангажмани така и на ниво на целокупното работење, сè со цел за да осигура дека персоналот се придржува кон интерните акти, политики и процедури при спроведувањето на задачите во ревизорскиот тим. Персоналот подлежи на оценување од тим-лидерот и истото се **документира во досието на персоналот**.

Прилог:

- *Изјава на овластеното лице на ТП за ревизија KOTEB Гевгелија за ефикасноста на функционирањето на внатрешниот систем на контрола на квалитетот*

5. Проверка на системот на контрола на квалитет согласно Законот за ревизија

Последна контрола на квалитет од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија беше спроведена во **мај 2021 година**, при што беше извршена проверка на системот на контрола на квалитет на ТП за ревизија KOTEB Гевгелија.

Со проверката **беше опфатен системот на контрола на квалитет** воспоставен во ТП за ревизија KOTEB Гевгелија, како **и 3 избрани поединечни ревизорски ангажмани за 2019 година**.

6. Субјекти кај кои е извршена ревизија во текот на 2021 година

ТП за ревизија KOTEB Гевгелија во текот на 2021 година изврши ревизија на финансиските извештаи, договорени постапки и ангажмани на уверување кај 52 субјекти. Од тоа законска ревизија на финансиските извештаи за 2020 година кај 26 субјекти, од кои кај 10 субјекти извршена е ревизија и на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година; договорна ревизија на финансиските извештаи за 2020 година кај 23 субјекти, од кои кај 1 субјект и договорени постапки; договорна ревизија на финансиските извештаи за 2019 година кај 1 субјект; договорна ревизија на финансиските извештаи за годината која завршува на 30.06.2021 година кај 1 субјект; како и ангажман за уверување кај 1 субјект.

Законска ревизија е извршена кај следниве субјекти:

1	АРКТЕК ДООЕЛ	Скопје	<i>и консолидирани</i>
2	ВЕТЕКС АД	Велес	<i>и консолидирани</i>
3	ДИЕМ Г-П ДОО	Негорци	<i>и консолидирани</i>
4	ПЕЛИСТЕРКА АД	Скопје	<i>и консолидирани</i>
5	СЕЛМЕТИ ДОО	Дуброво	<i>и консолидирани</i>
6	ТИМ ДОО	Скопје	<i>и консолидирани</i>
7	ФЕРО ИНВЕСТ ДОО	Скопје	<i>и консолидирани</i>
8	ЦИП ПРОДУКТ ДООЕЛ	Скопје	<i>и консолидирани</i>
9	РУСЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ	Гевгелија	<i>и консолидирани</i>
10	КОРАБ ИНВЕСТ ДООЕЛ	Скопје	<i>и консолидирани</i>
11	БАЦО П-Т ДОО	Богданци	
12	БАЦО ДООЕЛ	Богданци	
13	ДЕНА ПРОДУКТ ДООЕЛ	Валандово	
14	ДИМ КОМЕРЦ ДООЕЛ	Валандово	
15	ЕКСТРА МЕИН ДООЕЛ	Куманово	
16	КОРАБ ИНС АД	Скопје	
17	НИКОБ ДОО	Скопје	
18	НОВА СТОКОВНА КУЌА АД	Струмица	
19	ПОКЕРФЕЈС ДООЕЛ	Скопје	
20	СКОПСКИ ПАЗАР АД	Скопје	
21	ТРГОФЕР ДОО	Велес	
22	ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО	Велес	
23	ЏОКЕР ДООЕЛ	Фурка	
24	ЏОКЕР ИНС БРОКЕР АД	Гевгелија	
25	7-ми НОЕМВРИ АД	Гевгелија	
26	АЛ КОСА ДООЕЛ	Штип	


Договорна ревизија е извршена кај следниве субјекти:

1	АЕРО КЛУБ СКОПЈЕ ДОО	Чучер Сандево
2	АКВАВАТ ДООЕЛ	Скопје
3	АЛБНОР КОМПАНИ ДООЕЛ	Скопје
4	ВЕКО ДООЕЛ	Велес
5	ДИЕМ Г-П ТРАНС ДООЕЛ	Негорци
6	ДУБРОВО ДООЕЛ	Дуброво
7	ЕЗЕРО МХЕ ДОО	Скопје
8	ЕМС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ	Скопје

9	ЕНЕРГИ МЕИНТЕНС СОЛУШНС ДОО	Скопје
10	ЕУРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ	Скопје
11	ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО	Скопје
12	ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА ДООЕЛ	Скопје
13	МХЕ ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО	Скопје
14	МХЕ ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО	Скопје
15	МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО	Скопје
16	МХЕ ТОПОЛКИ ДОО	Скопје
17	МХЕ ХИДРООСОГОВО ДОО	Скопје
18	ПЕЛИСТЕРКА ТРАНС ДООЕЛ	Скопје
19	СТУДЕНЧИЦА ДОО	Скопје
20	ТИМОХ ДОО	Скопје
21	ЦЕНТАР ЗА КЕШ УСЛУГИ ДООЕЛ	Скопје
22	МАЛТИНИ ДООЕЛ	Скопје
23	ЗЕЛЕН КРУГ ДООЕЛ	Скопје
24	КОДЕРА ДОО	Скопје
25	ЖФК СЦ ИСТАТОВ 2015	Дојран
26	ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД	Битола

30.06.2021 година
и договорени постапки
ангаж. за уверување

Ревизии по години



Ревизии кај ентитети од јавен интерес





7 Независност на ТП за ревизија KOTEB Гевгелија и персоналот

ТП за ревизија KOTEB и целиот персонал мораат да бидат независни, како во мислите така и во појавата, од нивните клиенти и ангажмани.

Независноста ќе се одржува за време на целиот период на сите ангажмани за уверување, како што е поставено во и од страна на:

- Меѓународната федерација на сметководители, *Кодекс на Етика на професионалните сметководители* (Кодекс на МФС), особено Глава 290;
- МСКК 1; и
- Меѓународниот стандард за ревизија (МСР) 220, “Контрола на квалитет за ревизија и финансиски извештаи.”

Доколку законите за независноста не можат да бидат елиминирани или намалени до некое прифатливо ниво со примена на соодветни мерки на заштита, ТП за ревизија KOTEB ќе ја елиминира активноста, интересот или односот која ја предизвикува заканата, или ќе одбие да го прифати или продолжи ангажманот доколку е тоа можно и не се коси со било каква регулатива.

Членовите на персоналот еднаш годишно доставуваат писмена потврда дека ја разбираат и работат во согласност со глава 290 на Кодексот на МФС и со политиките за независност на ТП за ревизија KOTEB.

Персоналот назначен да работи на ангажман на уверување мора да потврди на ТП за ревизија KOTEB дека тие се независни од клиентот и ангажманот, или да известат за која било закана или потенцијална закана за независноста со што ќе се овозможи примена на заштитни мерки.

Овие заштитни мерки можат да вклучуваат исклучување од членство во одреден работен тим; престанок или менување на определен вид на работа или услуги кои се извршуваат во ангажманот; откажување од финансискиот или сопственичкиот интерес; престанок или менување на природата на личните или деловните врски со клиентите; поднесување на работата за дополнителна проверка на надворешен професионален сметководител или член на персоналот и преземање на какви било разумни активности кои се соодветни на околностите.

Прилог:

- *Изјава на овластеното лице на ТП за ревизија KOTEB Гевгелија за независното работење и спроведување на интерните процедури*



8. Политика за континуирано професионално усовршување на персоналот

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија ги исполнува минималните барања за континуиран професионалниот развој кои се дефинирани во Законот за ревизија, во согласност со Меѓународниот стандард за образование (МСО) 7 на МФС, “Континуирано професионално усовршување: Програма за животно учење и продолжување на развојот за професионалната стручност”, кој препорачува телата на членовите на МФС да спроведуваат континуирано професионално усовршување (КПУ) како интегрален дел на континуираното членство на професионалниот сметководител, и МСО 8, “Услови за стручност на професионални ревизори”, кој ги пропишува барањата за стручност за професионални ревизори и кои треба да бидат воспоставени од страна на телата членки на МФС преку политики и процедури кои членовите ги задоволуваат.

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија организира континуирано професионално усовршување за персоналот. КПУ се состои од пет сегменти:

- *Посета на задолжителен број часови организирани од ИОРРМ (задолжително за овластен ревизор и асистент во ревизија)*
- *Посета на семинари организирани од консултантски куќи*
- *Предавања организирани во рамките на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија, предавања на теми од областа на ревизијата и сметководството наменети за помошниот персонал и ревизорите асистенти, предавач М-р Ристо Котев – овластен ревизор, со подготвен материјал од предавачот и критериум за избор на теми актуелност на материјата (минимум пет настани)*
- *Предавања од надворешни предавачи, предавања на теми од областа на ревизијата и сметководството наменети за целиот персонал, темите по барање од ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија, според горенаведените услови и во склоп на тие термини (минимум еден настан)*
- *Користење литература од областа на ревизијата достапна на интернет, стручни часописи, материјали од предавања одржани во рамките на КПУ при ИОРРМ, стручна литература од областа на ревизијата и слично*

За активностите спроведени во склоп на првите четири сегменти се води евиденција за секој член на персоналот.

Прилог:

- *Изјава на овластеното лице за политиката на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија за континуираното професионално усовршување*

9. Финансиска информација за остварените приходи во 20 21 година


ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија во текот на 2021 година ги вршеше следниве интелектуални услуги:

- ревизија на финансиски извештаи
- ревизија на консолидирани финансиски извештаи
- други услуги за уверување во квалитет
- даночни, советодавни и консалтинг услуги
- судски вештачења
- книговодствени услуги

Вкупно приходи по години



Приходи по години и по видови





ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија за 2021 година оствари приход од 4.650.483 денари по следниве основи:

Категорија на остварен приход	2020 година	2021 година		индекс 2021/2020
		износ во МКД	% учество во В.ПРИХ.	
Ревизија на финансиски извештаи	3.421.911	3.850.930	82,81	1,125
Дополнителни услуги за уверување во квалитет	328.350	123.000	2,64	0,375
Даночни, советодавни и консалтинг услуги	23.500	23.500	0,51	1,000
Други неревизорски услуги	604.221	642.565	13,82	1,063
Вкупно приходи од интелектуални услуги:	4.377.982	4.639.995	99,77	1,060
Останати приходи	0	10.488	0,23	н/п
Вкупно приходи:	4.377.982	4.650.483	100,00	1,062

10. Основа за утврдување хонорарот на овластениот ревизор

Согласно законските прописи во РСМ со кои се регулира дејноста на самостојните вршители на дејност надоместот на носителот на фирмата, покрај критериумите за учество и успешност во ревизијата, конечно се утврдува согласно постигнатиот финансиски резултат за годината.

Гевгелија, 18.03.2022 година

ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија
овластено лице
м-р Ристо Котев



ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ бр. 1 - МЗ/2
тел. 070 218 422; 034 611-155

E-mail: kotev@t.mk

www.revizijakotev.com



П Р И Л О З И

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ бр. 1 - МЗ/2
тел. 070 218 422; 034 611-155

E-mail: kotev@t.mk

www.revizijakotev.com



**Изјава на овластеното лице на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија
за ефективността на функционирањето на внатрешниот
систем на контрола на квалитетот**

Изјавувам дека политиките и процедурите кои го сочинуваат внатрешниот систем на контролата на квалитетот на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија функционираат на ефективен начин, така што се обезбедува разумна сигурност дека ТП и ангажираниот персонал се усогласени со регулаторните и законските барања и дека издадените ревизорски извештаи се соодветни на дадените околности.

Гевгелија, март 2022 година

Овластено лице,
м-р.Ристо Котев



ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ бр. 1 - МЗ/2
тел. 070 218 422; 034 611-155

E-mail: kotev@t.mk

www.revizijakotev.com



**Изјава на овластеното лице на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија
за независното работење и спроведување на интерните процедури**

Согласно барањата на Меѓународните стандарди за ревизија, Кодексот на етика за професионалните сметководители и домашната законска регулатива ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија има сопствена методологија и интерни процедури за поквалитетно извршување на работните задачи од страна на персоналот. Усвоениот систем на интерна контрола и процедурите за проверка за усогласеноста на независноста во целост ги задоволуваат меѓународните, домашните и интерните стандарди за квалитет.

Изјавувам дека ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија има усвоено систем на интерна контрола и процедури за проверка за усогласеноста на независноста и дека истите доследно се спроведуваат.

Гевгелија, март 2022 година

Овластено лице,

м-р Ристо Котев



ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ бр. 1 - МЗ/2
тел. 070 218 422; 034 611-155
E-mail: kotev@t.mk
www.revizijakotev.com



***Изјава на овластеното лице за политиката на ТП за ревизија КОТЕВ
Гевгелија за континуираното професионално усовршување***

Во функција на унапредување на квалитетот на персоналот ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија има усвоено политика на континуирано професионално усовршување која се состои од следниве сегменти:

- *Посета на задолжителен број часови организирани од ИОРРМ*
- *Посета на семинари организирани од консултантски куќи*
- *Предавања организирани во рамките на ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија*
- *Предавања од надворешни предавачи*
- *Користење литература од областа на ревизијата*

Усвоениот систем на политики и процедури за едукација на персоналот во целост ги задоволува меѓународните и домашните стандарди за квалитет и истите доследно се применуваат.

Изјавувам дека ТП за ревизија КОТЕВ Гевгелија ја следи воспоставената политика за континуирано професионално усовршување на персоналот.

Гевгелија, март 2022 година

*Овластено лице,
м-р Ристо Котев*

